

20160531353

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 март 2016 година.

Бр. 08-1694/1
15 март 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ

Член 1

Во Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ број 103/2008, 124/10, 164/13, 149/15 и 37/16), во членот 38 став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „по претходно поднесено барање.“

Во ставот 6 зборот „министер“ се заменува со зборот „Министерство“.

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Дозволите за увоз, извоз и транзит се издаваат во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето од ставот 1 на овој член“.

Член 2

По членот 93 се додава нов член 93-а, кој гласи:

„Член 93-а

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок, на овластеното службено лице во Агенцијата за лекови и медицински средства кое ја води постапката ако не одлучи по барањето во рокот утврден во членот 38 став 7 од овој закон.“

Член 3

Во целиот текст на законот зборовите: „Бирото за лекови“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за здравство“.

Член 4

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).